

# 2007 MAZDA CX-7



"Mazda" продолжува да ги претставува новите производи со 3 нови возила за 2007 година. Опишан како crossover SUV, со душа на спортски автомобил, CX-7 изгледа "заstraшувачки" со задебелен и раширен браник, стрмно и закосено предно стакло, големи и широки гуми. Како потврда на изјавата за "спортската душа" е новата верзија на 2,3 литарскиот турбо мотор, со внатрешно ладење и четири цилиндри, кој произведува сила од 244 коњски сили и 258 lb-ft по вртежен момент. Цела јачина е пренесена на асфалт, благодарение на погонот на сите четири тркала. Исто така, ентериерот се одразува на спортскиот ефект со дигиталниот инструментариум, конзола која го поддржува менувачот, волан со три запци, и заоблени спортски седишта. Вентилацијата, рачките на вратата, потпирачите за раце се наместени да овозможат висококвалитетен изглед и пријатно чувство при возењето.



## FERRARI 599 GTB FIORANO

Италијанскиот производител го претстави новиот спортски автомобил, наследник на 575M Maranello. Името на новиот модел на "Ferrari" е 599 GTB Fiorano, и доаѓа од: заменетиот мотор од 5,99 литри; GTB (Grand Turismo Berlina); и Fiorano: тркачкиот круг кој "Ferrari" го користи за да ја префини изведбата на своите креации.

"Стајлингот" е сосема нов и изгледа дека има различен изглед во зависност од бојата на автомобилот. Во случајот на 599, срцето е 5,99 литри V12 единица "извадена" од моторот на Enzo супер автомобилот. Јачината се импресивни 620 коњски сили, со 450 lb-ft по вртежен момент на 5.600 rpm. V12 може да се спои со шестстепен рачен менувач, кој може да менува брзини за помалку од 100 милисекунди. Статистиката за забрзувањето е импресивна: 100 km/h се достигнуваат за само 3,7 секунди со максимална брзина од 330 km/h.



## ФЛЕШ ВЕСТИ

### KOVALAINEN НЕПОВРЕДЕН ВО ТЕШКАТА НЕСРЕЌА

Возачот на "Renault", Heikki Kovalainen, долго ќе го памети тестирањето во Bahrein. Возејќи со брзина поголема од 200 километри на час, Финецот излетал од патеката и удрил во заштитната ограда. Финецот, кој во тимот на "Renault" го замени актуелниот шампион во Формула 1, Fernando Alonso, поради несреќата доби еден ден заслужен одмор, за разлика од болидот кој беше поправен уште во текот на ноќта и подготвен за тестирање за наредниот ден. Во Bahrein во тек се последните тестирања пред почетокот на новата сезона, која треба да почне на 18 март во Австралија.

### HIRVONEN ПОБЕДНИК НА СНЕЖНОТО РЕЛИ ВО НОРВЕШКА

Младиот возач на Ford Focus RS WRC, Mikko Hirvonen, ја забележа својата втора WRC победа во стил на голем шампион. Hirvonen водеше уште од првата етапа и ниту во еден момент не попусти пред притисокот, кој му го вршеа поранешниот двократен шампион, Marcus Gronholm, и актуелниот WRC шампион, Sebastian Loeb. Овој викенд радоста на "Ford" ја комплетираа Marcus Gronholm, кој беше второпласиран, како и Henning Solberg кој го пополни последното место на подиумот. Четвртото место му припадна на помладиот од браќата Solberg, Petar, кој поради грешка на последниот ден од релито го загуби третото место. Пласманот топ пет го комплетира Jari-Matti Latvala.

## VOLVO XC60



Од "Volvo" доаѓа уште едно возило во класата на теренци. Се работи за концептот XC60, кој сè уште, барем две години, е далеку од салоните на "Volvo". Но, помалиот "брат" на XC90 е во фаза на разработка. Но, од "Volvo" не застануваат на ова, како што изјавува потпретседателот за развој и стратегија на компанијата. Имено, заедно со овој модел може да се очекуваат и некои други на кои сега се работи, како што се V70 и нов XC 90. Според она што го изјавуваат од "Volvo", не се



очекуваат некои значајни промени на овој концепт пред тој да биде пуштен во продажба, за разлика од некои други производители, кои имаат одредена "навика" целосно да ги менуваат возилата од фазата на концепт. Па, така до моментот на излегување во продажба на возилото често пати се случува купувачите да бидат разочарани од она што им се нуди.

